



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 30 септември 2021 година

Соопштение за печат

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците¹: август 2021 година

- Просечната каматна стапка на вкупните кредити, во август 2021 година изнесува 4,49% и оствари месечен и годишен пад од 0,01 п.п. и 0,24 п.п., соодветно. Просечната каматна стапка на вкупните депозити се намали на месечно и годишно ниво за 0,04 п.п. и 0,20 п.п., соодветно и изнесува 0,79%.
- Во август 2021 година, просечната каматна стапка на новоодобрените кредити² изнесува 3,78% и бележи месечно зголемување од 0,16 п.п., додека на годишно ниво се намали за 0,16 п.п. Просечната каматна стапка на новопримените депозити изнесува 0,50% и е пониска на месечна и на годишна основа за 0,01 п.п. и 0,04 п.п., соодветно.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити^{3,4,5}

	8.2020	9.2020	12.2020	1.2021	2.2021	3.2021	4.2021	5.2021	6.2021	7.2021	8.2021
во % на годишно ниво											
Вкупни кредити	4.73	4.70	4.63	4.62	4.61	4.59	4.58	4.56	4.54	4.50	4.49
Корпоративен сектор	3.85	3.80	3.73	3.71	3.70	3.70	3.70	3.68	3.65	3.61	3.60
Домаќинства	5.55	5.53	5.46	5.45	5.43	5.40	5.37	5.35	5.33	5.30	5.28
Новоодобени кредити	3.94	3.99	3.78	3.98	4.25	3.94	4.09	3.84	4.03	3.62	3.78
Корпоративен сектор	3.58	3.82	3.42	3.60	3.76	3.51	3.85	3.31	3.43	3.04	3.23
Домаќинства	4.37	4.51	4.38	4.56	4.68	4.61	4.49	4.61	4.64	4.58	4.42
Вкупни депозити	0.99	0.98	0.95	0.93	0.92	0.89	0.90	0.85	0.84	0.83	0.79
Корпоративен сектор	1.15	1.14	1.22	1.22	1.20	1.15	1.19	1.16	1.16	1.11	1.09
Домаќинства	0.98	0.96	0.92	0.89	0.88	0.86	0.87	0.82	0.80	0.79	0.75
Новопримени депозити	0.54	0.76	0.68	0.62	0.71	0.76	0.62	0.67	0.53	0.51	0.50
Корпоративен сектор	0.41	0.74	0.38	0.40	0.39	0.75	0.65	0.74	0.51	0.42	0.46
Домаќинства	0.66	0.78	0.85	0.66	0.86	0.77	0.61	0.64	0.53	0.57	0.53

Извор: НБРСМ.

¹ Под „каматна стапка“ се подразбира пондеризирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види ја методологијата

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf

² Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити / новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промените на обемот на новите депозити / кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.

³ Ефектите од промените во методологијата објавени во информацијата на 20 јули 2018 година (www.nbrm.mk/content/statistika/informacii/Informacija_za_promeni_vo_monetarnata_statistika_mk.pdf) не се согледуваат кај поединечните категории каматни стапки на депозитите / кредитите (во денари без валутна клаузула, во денари со валутна клаузула и во странска валута), туку само кај агрегираните каматни стапки (во денари и во странска валута) коишто не се предмет на анализа во соопштението, но се објавуваат на интернет-страницата на НБРСМ.

⁴ Во август 2020 година е укината дозволата за основање и работење на една банка. Податоците за каматните стапки за јули 2020 година ги вклучуваат јунските податоци за каматните стапки за оваа банка.



⁵ Податоците за каматните стапки од август 2020 година не ги вклучуваат податоците за една банка на која во август 2020 година ѝ е укината дозволата за основање и работење и е отворена стечајна постапка.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика



1. Каматни стапки на корпоративниот сектор⁶

- Во август, просечната каматна стапка на вкупните кредити одобрени на корпоративниот сектор е намалена за 0,01 п.п. на месечна основа и изнесува 3,60%. Надолната промена во целост произлегува од намалувањето на каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,01 п.п.), во услови на забележан раст на каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,04 п.п.) и непроменети каматни стапки на кредитите без валутна клаузула. Во споредба со истиот месец претходната година, оваа каматна стапка оствари пад од 0,25 п.п.



Извор: НБРСМ.

- Каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор изнесува 3,23% и во споредба со претходниот месец забележа раст од 0,19 п.п. Растот во целост е резултат на зголемувањето на каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,16 п.п.), во услови на евидентиран пад на каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула и каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,76 п.п. и 0,22 п.п., соодветно). На годишно ниво, каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор е пониска за 0,35 п.п.



Извор: НБРСМ.



⁶ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор, во август, изнесува 1,09%, што претставува месечен пад од 0,02 п.п. Падот се должи на намалувањето на каматните стапки на денарските депозити со и без валутна клаузула (за 0,03 п.п. и 0,02 п.п., соодветно), во услови на непроменети каматни стапки на депозитите во странска валута. Анализирани на годишно ниво, оваа каматна стапка е намалена за 0,06 п.п.
- Овој месец, каматната стапка на новопримените депозити⁷ на корпоративниот сектор оствари раст од 0,04 п.п. на месечна основа и изнесува 0,46%. Нагорната промена произлегува од зголемувањето на каматните стапки на депозитите во странска валута и на каматните стапки на денарските депозити со валутна клаузула (за 0,23 п.п. и 0,20 п.п., соодветно), при забележан пад на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,06 п.п.). Во однос на август минатата година, каматната стапка на новопримените депозити на корпоративниот забележа пораст од 0,05 п.п.

2. Каматни стапки на домаќинствата⁸



Извор: НБРСМ.

- Во август, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата изнесува 5,28% и е намалена за 0,02 п.п. на месечно ниво. Надолната промена произлегува од намалувањето на каматните стапки на денарските кредити без и со валутна клаузула (за 0,03 п.п. и 0,01 п.п., соодветно), додека каматните стапки на кредитите во странска валута се непроменети. Оваа каматна стапка е намалена за 0,27 п.п., на годишна основа.



⁷ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор прекинет во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

⁸ За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата бележи месечен пад од 0,16 п.п. и изнесува 4,42%. Падот е резултат на намалувањето на каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула и на кредитите во странска валута (за 0,52 п.п. и 0,06 п.п., соодветно), во услови на остварен раст на каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,03 п.п.). Каматната стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата е повисока за 0,05 п.п., споредено на годишно ниво.



Извор: НБРСМ.

- Овој месец, каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата изнесува 0,75%, што претставува пад од 0,04 п.п. на месечна основа. Падот е одраз на намалените каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула и на каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,04 п.п., соодветно), во услови на непроменети каматни стапки на депозитите со валутна клаузула. Оваа каматна стапка бележи пад од 0,23 п.п. во споредба со истиот месец претходната година.
- Каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата⁹, во август, оствари месечно намалување од 0,04 п.п. и изнесува 0,53%. Надолната промена во целост е резултат на намалувањето на каматните стапки на депозитите во денари без валутна клаузула (за 0,04 п.п.), додека каматните стапки на депозитите во странска валута се непроменети. Во август, не се примени денарски депозити со валутна клаузула. На годишна основа, каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата е пониска за 0,13 п.п.

⁹ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците

http://www.nbrm.mk/statistika_na_kamatni_stapki.nspix

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Месечни податоци за каматните стапки: 29 октомври 2021 година (референтен пресек заклучно со септември 2021 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 112/110/108).